



Република Македонија

Агенција за супервизија на капитално финансирано пензиско осигурување

Republic of Macedonia

Agency for Supervision of Fully Funded Pension Insurance

**СОСТОЈБИ ВО КАПИТАЛНО
ФИНАНСИРАНОТО ПЕНЗИСКО ОСИГУРУВАЊЕ /
LATEST DEVELOPMENTS IN THE
FULLY FUNDED PENSION INSURANCE**

**Статистички извештај бр. 23/ Statistical Report No. 23
30 септември 2011 г. / September 30, 2011**

Пензиски друштва; задолжителни и доброволни пензиски фондови

Во рамките на капитално финансираното пензиско осигурување, постојат две пензиски друштва. Двете друштва управуваат со по еден задолжителен и по еден доброволен пензиски фонд. Двете пензиски друштва се:

1. Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје, кое управува со

Отворен задолжителен пензиски фонд - “НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје и
Отворен доброволен пензиски фонд - “НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС” Скопје

Акционери на Акционерско друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови “НЛБ НОВ ПЕНЗИСКИ ФОНД” Скопје се Нова Љубљанска банка ДД Љубљана, Република Словенија, која во главнината на друштвото учествува со 51%, и НЛБ Тутунска банка АД Скопје, Република Македонија, која во главнината на друштвото учествува со 49%. Основната главнина на друштвото изнесува 2,0 милиони евра.

и

2. КБ Прво друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови АД Скопје, кое управува со

КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд - Скопје и
КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје

Акционери на КБ Прво друштво за управување со пензиски фондови АД Скопје се Скупина Прва заваровалниски холдинг ДД Љубљана, Република Словенија, која во главнината на друштвото учествува со 51% и Комерцијална банка АД Скопје, Република Македонија, која во главнината на друштвото учествува со 49%. Основната главнина на друштвото изнесува 1,8 милион евра.

Pension Companies; Mandatory and Voluntary Pension Funds

The fully funded pension insurance includes two pension companies. Both companies manage one mandatory pension fund and one voluntary pension fund. The two pension companies are the following:

1. Akcionersko drustvo za upravuvanje so zadolzitelni I dobrovolni penziski fondovi “NLB NOV PENZISKI FOND” Skopje, which manages

Otvoren zadolzitelen penziski fond - “NLB PENZISKI FOND” Skopje and
Otvoren dobrovolen penziski fond - “NLB PENZIJA PLUS” Skopje

Shareholders of Akcionersko drustvo za upravuvanje so zadolzitelni I dobrovolni penziski fondovi “NLB NOV PENZISKI FOND” Skopje are Nova Ljubljanska Banka DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents a portion of 51% of the Pension Company equity and NLB Tutunska Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company equity. The share capital of the Pension Company is 2.0 million Euros.

and

2. KB Prvo drustvo za upravuvanje so zadolzitelni i dobrovolni penziski fondovi AD Skopje, which manages

KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje and
KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje

Shareholders of KB Prvo drustvo za upravuvanje so penziski fondovi AD Skopje are Skupina Prva zavarovalniski holding DD, Ljubljana, Republic of Slovenia, which represents 51% of the Pension Company equity and Komercijalna Banka AD, Skopje, Republic of Macedonia, which represents 49% of the Pension Company equity. The share capital of the Pension Company is 1.8 million Euros.

I Податоци за задолжителните пензиски фондови / I Mandatory Pension Funds Data

Членство во задолжителните пензиски фондови Mandatory Pension Fund Membership

Табела 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус


Table 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status

Задолжителен пензиски фонд / Mandatory Pension Fund	Доброволни / Voluntary	Задолжителни / Mandatory				Вкупно / Total
		Со договор / With contract	Распределени / Allocated	Времено распределени / Temporary allocated *	Вкупно / Total	
30.06.2011						
НЛБз / NLBm ¹	31.565	62.626	34.499	3.416	100.541	132.106
КБПз / KBPm ²	37.392	66.819	39.561	4.097	110.477	147.869
ВКУПНО / TOTAL	68.957	129.445	74.060	7.513	211.018	279.975
30.09.2011						
НЛБз / NLBm	31.680	65.254	35.378	4.297	104.929	136.609
КБПз / KBPm	37.448	69.819	40.411	4.937	115.167	152.615
ВКУПНО / TOTAL	69.128	135.073	75.789	9.234	220.096	289.224

* Осигурениците кои задолжително членуваат во вториот столб веднаш по вработувањето, времено се распределуваат од страна на МАПАС во задолжителен пензиски фонд по случаен избор, со цел да се обезбеди оплодување на нивните средства од самиот почеток на членството во задолжителен пензиски фонд. Овие осигуреници имаат рок од 3 месеци да одберат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат. Доколу по истекот на тој рок, не одлучат во кој задолжителен пензиски фонд ќе членуваат, тогаш остануваат членови во задолжителниот пензиски фонд во кој биле времено распределени. / **The insured persons, who are mandatory members of the second pillar, have been temporarily allocated by MAPAS to a Mandatory Pension Fund by a random choice immediately after their employment, to ensure that their assets will be invested from the starting day of their Mandatory Pension Fund membership. These persons have the right to choose a Mandatory Pension Fund to which they will approach within a 3-month period. In case they do not make the choice by their own by the end of that period, they will remain members of the mandatory pension fund to which they were temporarily allocated.**

Слика 1: Дистрибуција на членството во задолжителните пензиски фондови според нивниот статус (во проценти)

Figure 1: Distribution of the Mandatory Pension Fund Membership by their Status (in percents)



¹ Кратенката НЛБз се користи за Отворен задолжителен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИСКИ ФОНД“ Скопје / NLBm stands for the mandatory pension fund Otvoren zadolzitelen penziski fond – „NLB PENZISKI FOND“ Skopje


² Кратенката КБПз се користи за КБ Прв отворен задолжителен пензиски фонд – Скопје/ KBPm stands for the mandatory pension fund KB Prv otvoren zadolzitelen penziski fond - Skopje

Табела 2: Старосна и полова структура на членовите на задолжителните пензиски фондови

Table 2: Structure of the Mandatory Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	НЛБз / NLBm			КБПз / KBPm			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	1.551	1.050	2.601	1.964	1.299	3.263	5.864
од 21 до 25 години / 21 to 25	13.305	9.988	23.293	15.136	10.914	26.050	49.343
од 26 до 30 години / 26 to 30	21.212	18.245	39.457	22.798	19.388	42.186	81.643
од 31 до 35 години / 31 to 35	17.708	14.952	32.660	18.469	16.653	35.122	67.782
од 36 до 40 години / 36 to 40	11.709	10.088	21.797	13.423	12.289	25.712	47.509
од 41 до 45 години / 41 to 45	5.701	5.241	10.942	6.533	6.744	13.277	24.219
од 46 до 50 години / 46 to 50	1.981	1.968	3.949	2.359	2.405	4.764	8.713
51 и повеќе / 51+	1.065	845	1.910	1.254	987	2.241	4.151
Вкупно / Total	74.232	62.377	136.609	81.936	70.679	152.615	289.224

Слика 2: Старосна структура на членовите на задолжителните пензиски фондови
Figure 2: Age Structure of the Mandatory Pension Fund Membership



Средства во задолжителното капитално финансирано пензиско осигурување (втор столб) и движење на вредноста на сметководствените единици
Assets in the mandatory fully funded pension insurance (second pillar) and the value of the accounting units


Табела 3: Уплатени придонеси во вториот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на задолжителните пензиски фондови
Table 3: Contributions paid to the second pillar, fees charged and value of the mandatory pension fund net assets

Состојба на / As of	НЛБз / NLBm			КБПз / KBPm		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
30.06.2011	134,09	9,70	6.624,12	150,72	11,18	7.834,09
31.07.2011	143,09	9,80	6.790,11	165,69	11,42	8.006,66
31.08.2011	132,60	9,35	6.828,61	159,30	11,13	8.005,74
30.09.2011	131,15	9,34	6.863,41	147,24	10,63	7.957,32

во милиони денари / in million denars


* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ / Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 3: Вредност на нето средствата на задолжителните пензиски фондови
Figure 3: Value of the Mandatory Pension Funds Net assets




Табела 4: Вредност на сметководствените единици во задолжителните пензиски фондови
Table 4: Value of the Mandatory Pension Funds Accounting Units

Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
30.06.2011	128,900523	133,786631
15.07.2011	128,940654	133,458783
31.07.2011	129,479045	134,022950
15.08.2011	127,753398	131,473096
31.08.2011	127,789640	131,468537
15.09.2011	127,816617	130,379038
30.09.2011	126,123552	128,396921




Слика 4: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НЛБз

Figure 4: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NLBm



Слика 5: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПз

Figure 5: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPm



Принос на задолжителните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди

Mandatory Pension Fund Return on annual level by period

Период / Period	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
31.12.2007 - 31.12.2010	2,67%	3,97%
31.03.2008 - 31.03.2011	3,99%	4,84%
30.06.2008 - 30.06.2011	6,52%	6,25%
30.09.2008 - 30.09.2011	6,11%	4,83%
Почеток/Start - 30.09.2011	4,12%	4,44%

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со задолжителни пензиски фондови

Fees charged by Pension Companies managing Mandatory Pension Funds

Вид на надомест / Type of Fee	НЛБз / NLBm	КБПз / KBPm
Надомест од придонес / Fee on contributions	4,5% ³	4,5% ⁴
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на задолжителниот пензиски фонд / Monthly fee on mandatory pension fund net assets	0,05%	0,05%
Надомест за премин / Transfer fee		
Број на денови / Number of days:*		
број на денови ≤ 720 / number of days ≤ 720	15 Евра / 15 Euros	15 Евра / 15 Euros
број на денови > 720 / number of days > 720	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

* бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот задолжителен пензиски фонд (или од први во месецот за кој членот стекнал право на придонес во постојниот задолжителен пензиски фонд, во случај на прво членство) до крајниот рок до кој членот треба да достави до Агенција формулар и доказ за платен надомест за премин / number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current mandatory pension fund (or from the first day of the month for which the member has acquired right to contributions in the current mandatory pension fund, in case of first time membership) to the end of the period in which the member has to submit to the Agency form and proof of paid transfer fee.

³ Од јануари 2011 (претходно беше 5,5%) / Since January 2011 (previously it was 5,5%)

⁴ Од јануари 2011 година (претходно беше 5,5%) / Since January 2011 (previously it was 5,5%)

Табела 5: Структура на инвестициите на имотот на задолжителните пензиски фондови
Table 5: Mandatory Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	НЛБз / NLBm		КБПз / KBPm	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	374.896.622	5,46%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0	0,00%	91.818.107	1,15%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	559.848.969	8,15%	1.187.554.100	14,91%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	223.726.567	3,26%	314.688.463	3,95%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	3.952.330.181	57,56%	4.694.381.054	58,95%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	252.213.065	3,17%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	5.110.802.339	74,43%	6.540.654.789	82,13%
Депозити / Deposits	1.634.897.228	23,81%	1.387.635.718	17,43%
Парични средства / Cash	107.204.685	1,56%	13.950.691	0,18%
Побарувања / Receivables	14.118.682	0,21%	21.078.043	0,26%
Вкупно средства / Total assets	6.867.022.933	100,00%	7.963.319.241	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	3.615.567	0,05%	5.997.067	0,08%
Нето средства / Net assets	6.863.407.346	99,95%	7.957.322.186	99,92%

Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација
- македонска еврообврзница

Bonds of domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization
- Macedonian Eurobond

Краткорочните хартии од вредност од домашни издавачи вклучуваат:

- државен запис 3-месечен
- државен запис 6-месечен

Short term securities from domestic issuers include:

- 3-month treasury bill
- 6-month treasury bill


Обврзниците од странски издавачи вклучуваат:

- државна обврзница


Bonds of foreign issuers include:

- Government bond

Слика 6: Структура на инвестициите на НЛБз
Figure 6: Structure of Investment of NLBz



Слика 7: Структура на инвестициите на КБПз
Figure 7: Structure of Investment of KBPz



II Податоци за доброволните пензиски фондови / II Voluntary Pension Funds Data

Членство во доброволните пензиски фондови Voluntary Pension Fund Membership


Табела 6: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство

Table 6: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type

Доброволен пензиски фонд / Voluntary pension fund	Со доброволна индивидуална сметка / With voluntary individual account	Во пензиска шема со професионална сметка / In a pension scheme with occupational account	Вкупно / Total
30.06.2011			
НЛБд / NLBv ^{5 6}	2.232	960	3.192
КБПд / KBPv ^{7 8}	562	5.579	6.141
ВКУПНО / TOTAL	2.794	6.539	9.333
30.09.2011			
НЛБд / NLBv	2.395	1.023	3.418
КБПд / KBPv	588	5.952	6.540
ВКУПНО / TOTAL	2.983	6.975	9.958

Слика 8: Дистрибуција на членството во доброволните пензиски фондови според начинот на членство (во проценти)

Figure 8: Distribution of the Voluntary Pension Fund Membership by membership type (in percents)




⁵ Кратенката НЛБд се користи за Отворен доброволен пензиски фонд – „НЛБ ПЕНЗИЈА ПЛУС“ Скопје / NLBv stands for the voluntary pension fund *Otvoren dobrovolen penziski fond – „NLB PENZIJA PLUS“* Skopje

⁶ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во НЛБд започна на 15 јули 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in NLBv started on 15 July 2009


⁷ Кратенката КБПд се користи за КБ Прв отворен доброволен пензиски фонд - Скопје / KBPv stands for the voluntary pension fund *KB Prv otvoren dobrovolen penziski fond - Skopje*

⁸ Зачленувањето и плаќањето на придонеси во КБПд започна на 21 декември 2009 година / Membership and payment of voluntary contributions in KBPv started on 21 December 2009

Слика 9: Дистрибуција на членството по професионални пензиски шеми во НЛБд
Figure 9: Distribution of Membership by occupational pension scheme in NLBv




Слика 10: Дистрибуција на членството по професионални пензиски шеми во КБПд
Figure 10: Distribution of Membership by occupational pension scheme in KBPv



Табела 7: Старосна и полова структура на членовите на доброволните пензиски фондови
 Table 7: Structure of the Voluntary Pension Fund Members by Age and Gender

Возраст / Age	НЛБд / NLBv			КБПд / KBPv			Вкупно / Total
	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	Мажи / Men	Жени / Women	Вкупно / Total	
до 20 години / up to 20	8	14	22	9	9	18	40
од 21 до 25 години / 21 to 25	149	232	381	131	113	244	625
од 26 до 30 години / 26 to 30	310	422	732	355	308	663	1.395
од 31 до 35 години / 31 to 35	404	393	797	490	437	927	1.724
од 36 до 40 години / 36 to 40	233	246	479	516	448	964	1.443
од 41 до 45 години / 41 to 45	129	169	298	478	525	1.003	1.301
од 46 до 50 години / 46 to 50	116	172	288	513	451	964	1.252
51 и повеќе / 51+	203	218	421	997	760	1.757	2.178
Вкупно / Total	1.552	1.866	3.418	3.489	3.051	6.540	9.958

Слика 11: Старосна структура на членовите на доброволните пензиски фондови
 Figure 11: Age Structure of the Voluntary Pension Fund Membership




Средства во доброволното капитално финансирано пензиско осигурување (трет столб) и движење на вредноста на сметководствените единици
Assets in the voluntary fully funded pension insurance (third pillar) and the value of the accounting units

Табела 8: Уплатени придонеси во третиот столб, наплатени надоместоци и висина на нето средствата на доброволните пензиски фондови
Table 8: Contributions paid to third pillar, fees charged and value of the voluntary pension fund net assets

Состојба на / As of	НЛБд / NLBv			КБПд / KBPv		
	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets	Придонеси / Contributions	Надоместоци / Fees	Нето средства / Net assets
30.06.2011	2.866.867	132.854	47.944.935	2.238.540	95.371	24.244.671
31.07.2011	2.690.595	130.628	50.609.548	1.993.904	84.289	26.226.431
31.08.2011	4.139.731	172.987	53.916.956	1.414.308	68.451	27.448.106
30.09.2011	3.523.436	166.752	57.022.491	2.243.793	102.682	29.490.012


* Придонесите и надоместоците се дадени на месечна основа, додека нето средствата се дадени во кумулативен износ / Contributions and fees are given on a monthly basis, while net assets are given on a cumulative basis.

Слика 12: Вредност на нето средствата на доброволните пензиски фондови
Figure 12: Value of the Voluntary Pension Funds Net assets




Табела 9: Вредност на сметководствените единици во доброволните пензиски фондови
Table 9: Value of the Voluntary Pension Funds Accounting Units


Датум / Date	Вредност на сметковод. единица / Accounting Unit Value	
	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
30.06.2011	112,063231	112,822674
15.07.2011	112,017251	112,940642
31.07.2011	112,213112	113,069401
15.08.2011	110,712398	112,295762
31.08.2011	110,616904	112,454287
15.09.2011	110,729967	112,051181
30.09.2011	110,148415	111,976778



Слика 13: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на НЛБд
 Figure 13: Value of the Net assets and the Accounting Unit of NLBv



Слика 14: Вредност на нето средствата и на сметководствената единица на КБПд
 Figure 14: Value of the Net assets and the Accounting Unit of KBPv



Принос на доброволните пензиски фондови сведен на годишно ниво по периоди
Voluntary Pension Fund Return on annual level by period

Период / Period	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
31.12.2009 - 31.12.2010	4,40%	6,67%
31.03.2010 - 31.03.2011	4,28%	8,08%
30.06.2010 - 30.06.2011	6,38%	9,46%
30.09.2009-30.09.2011	4,25%	
30.09.2010-30.09.2011		9,83%
Почеток/Start - 30.06.2011	4,47%	6,58%

Надоместоци кои ги наплаќаат друштвата кои управуваат со доброволни пензиски фондови

Fees charged by Pension Companies managing Voluntary Pension Funds

Вид на надомест / Type of Fee	НЛБд / NLBv	КБПд / KBPv
Надомест од придонес / Fee on contributions ⁹	3,80% ¹⁰	4,00% ¹¹
Месечен надомест од вредноста на нето средствата на доброволниот пензиски фонд / Monthly fee on voluntary pension fund net assets	0,10% ¹²	0,075% ¹³
Надомест за премин / Transfer fee Број на денови / Number of days:*		
број на денови ≤ 360 / number of days ≤ 360	10 Евра / 10 Euros	10 Евра / 10 Euros
број на денови > 360 / number of days > 360	не се наплаќа / not charged	не се наплаќа / not charged

* бројот на денови се пресметува од датумот кога членот се стекнал со статус на член во постојниот доброволен пензиски фонд до датумот на потпишување на договорот за членство во идниот доброволен пензиски фонд / number of days is calculated from the date when the member has acquired a status of member of current voluntary pension fund to the membership contract date in the future voluntary pension fund

⁹ За членови кои се учесници во професионална пензиска шема друштвото може да определи друг износ на овој надомест / For members of pension schemes Pension Company may set different level of this fee

¹⁰ Од 1 март 2011 година (претходно беше 5,25%) / Since 1 March 2011 (previously it was 5,25%)

¹¹ Од 24 април 2010 година (претходно беше 5,50%) / Since 24 April 2010 (previously it was 5,50%)

¹² Од 1 март 2011 година (претходно беше 0,15%) / Since 1 March 2011 (previously it was 0,15%)

¹³ Од 1 јануари 2011 година (претходно беше 0,15%) / Since 1 January 2011 (previously it was 0,15%)

Табела 10: Структура на инвестициите на имотот на доброволните пензиски фондови
Table 10: Voluntary Pension Funds Total Assets Investment Structure

Вид имот / Type of asset	НЛБд / NLBv		КБПд / KBPv	
	Вредност / Value	Процент / Percent	Вредност / Value	Процент / Percent
Акции од странски издавачи / Shares of foreign issuers	726.773	1,27%	0	0,00%
Обврзници од странски издавачи / Bonds of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Инвестициски фондови од странски издавачи / Investment funds of foreign issuers	5.197.627	9,11%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од странски издавачи / Short term securities of foreign issuers	0	0,00%	0	0,00%
Акции од домашни издавачи / Shares of domestic issuers	7.191.629	12,60%	4.662.371	15,71%
Обврзници од домашни издавачи / Bonds of domestic issuers	13.379.939	23,44%	13.098.296	44,14%
Инвестициски фондови од домашни издавачи / Investment funds of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Краткорочни хартии од вредност од домашни издавачи / Short term securities of domestic issuers	0	0,00%	0	0,00%
Вкупно вложувања во хартии од вредност / Total investment in securities	26.495.969	46,42%	17.760.666	59,85%
Депозити / Deposits	26.932.041	47,18%	10.981.544	37,01%
Парични средства / Cash	2.174.588	3,81%	919.950	3,10%
Побарувања / Receivables	1.480.582	2,59%	10.750	0,04%
Вкупно средства / Total assets	57.083.180	100,00%	29.672.910	100,00%
Вкупно обврски / Total liabilities	60.689	0,11%	182.897	0,62%
Нето средства / Net assets	57.022.491	99,89%	29.490.012	99,38%


Обврзниците од домашни издавачи вклучуваат:

- државна континуирана обврзница
- државна обврзница за денационализација

Bonds of domestic issuers include:

- Government continuous bond
- Government bond for denationalization

Слика 15: Структура на инвестициите на НЛБд
Figure 15: Structure of Investment of NLBd



Слика 16: Структура на инвестициите на КБПд
Figure 16: Structure of Investment of KBPd

